



Уп. бр.08-91

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Друштво за производство, трговија и услуги Орка Холдинг АД Скопје од една страна и Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје, Издаваштво КРУГ ДООЕЛ Скопје, Друштво за новинско издавачка дејност ОГЛЕДАЛО ДОО Скопје и Друштво за издаваштво ПЛАНЕТ ПРЕС ДООЕЛ Скопје, од друга, а поднесено од Друштво за производство, трговија и услуги Орка Холдинг АД Скопје, преку Адвокат Татјана Поповски – Булоски, адвокат од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 05.03.2012 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Друштво за производство, трговија и услуги Орка Холдинг АД Скопје, со седиште на ул. “Скупи” бр.5А, 1000 Скопје од една страна и Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.“Скупи” б.б., 1000 Скопје, Република Македонија, Издаваштво КРУГ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.“11-ти Октомври” бр.25, 1000 Скопје, Република Македонија, Друштво за новинско издавачка дејност ОГЛЕДАЛО ДОО Скопје со седиште на ул. “11-ти Октомври” бр.25, 1000 Скопје, Република Македонија и Друштво за издаваштво ПЛАНЕТ ПРЕС ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. “11-ти Октомври” бр.25, 1000 Скопје, Република Македонија, од друга, по основ на стекнување на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

### Образложение

До Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) на ден 23.01.2012 година, а дополнето на 27.01.2012 година, Друштво за производство, трговија и услуги Орка Холдинг АД Скопје, согласно одредбите од член 15 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), преку Адвокат Татјана Поповски – Булоски, адвокат од Скопје, од Адвокатско друштво Поленак, поднесе известување за концентрација (бр. 08-91) според кое Друштво за производство, трговија и услуги Орка Холдинг АД Скопје стекнува контрола согласно член 12 став (1) точка б) од Законот над Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко производство ГРАФИЧКИ



**ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје, Издаваштво КРУГ ДООЕЛ Скопје, Друштво за новинско издавачка дејност ОГЛЕДАЛО ДОО Скопје и Друштво за издаваштво ПЛАНЕТ ПРЕС ДООЕЛ Скопје.**

Главни деловни активности на учесниците во концентрацијата:

- Друштво за производство, трговија и услуги Орка Холдинг АД Скопје – Останати стручни научни и технички дејности неспомнати на друго место; друштвото, исто така, се занимава со услуги на финансиски консалтинг;
- Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје – печатење на весници;
- Издаваштво КРУГ ДООЕЛ Скопје – издавање на весници
- Друштво за новинско издавачка дејност ОГЛЕДАЛО ДОО Скопје – издавање на весници
- Друштво за издаваштво ПЛАНЕТ ПРЕС ДООЕЛ Скопје – издавање на списанија и периодични публикации

Комисијата започна со испитување на известувањето за концентрацијата со денот на неговиот прием и утврди дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2) и став (3) и став (4) од Законот и член 14 од Уредбата за поблиските критериуми за оценка на концентрациите и содржината и формата на известувањето (Службен весник на Република Македонија бр.91/05) оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на концентрацијата.

#### **Упатство за правно средство:**

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**Претседател**  
**Чедомир Краљевски**